



МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРА
НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ
НА СВЕТИ ТЕОДОР ТИРОН 2015
KOHOПНИЦА-КРИВА ПАЛАНКА
INTERNATIONAL CARTOON CONTEST
BRIDES' VENERATION
ST. THEODOR TIRON 2015
KOHOПНИЦА - KRIVA PALANKA



КОНКУРС

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА и авторот на Меѓународниот Конкурс НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ НА СВЕТИ ТЕОДОР-ТИРОН Стојанче Величковски,(РЗР-ПАТНИК) село Конопница – Крива Паланка го распишуваат Меѓународниот конкурс за карикатура на тема “Мажот како колатерална штета во односот снаа-свекрва”.

Критериуми за пријавување

- Еден автор може да учествува со максимум 4 безтекстуални карикатури;
- Пријавувањето се врши со формулар за учество поставен на krivapalanka.gov.mk;
- Секој формулар кој не е целосно пополнет нема да се квалификува за понатамошна селекција;
- Со пополнување на формуларот учесникот потврдува дека авторското дело е негова лична интелектуална сопственост и прифаќа да ги отстапи авторските права на организаторот;
- Со самото учество на конкурсот авторите се согласуваат организаторот да ги користи, изложува, проучува и публикува делата без ограничувања за видот на медиумот, временскиот период и местото на објавување;
- Пожелно е авторите да достават кратка биографија;
- Делата се доставуваат исклучиво во електронска форма (оригинал или скенирана) со резолуција 300 dpi во формат A3 (29,7x42) на e-mail contest@velickovski.com
- Краен рок за пријавување **20 јануари 2016.**

Процес на селекција и жирирање

- Сите уредно пријавени дела влегуваат во процес на прелиминарна селекција
- Од делата кои ќе влезат во прелиминарната селекција жири-комисијата ќе ги избере наградените трудови
- Авторите чии дела ќе бидат наградени имаат обврска да ги достават своите дела во оригинал во рок од 20 дена по објавување на резултатите од конкурсот

Објавување на резултати

- Резултати ќе бидат објавени на веб страната на Општина Крива Паланка (www.krivapalanka.gov.mk) најдоцна до **20 февруари 2016.**

Дополнителни информации:

<http://www.facebook.com/todorica.konopnicakrivapalanka>

Стојанче Величковски
design@velickovski.com

Жири комисија

Наташа Костовска, карикатурист (Македонија)

Ала Георгиева, карикатурист (Бугарија)

Кети Радевска, карикатурист (Македонија)

Арсенчо Алексовски, градоначалник на Крива Паланка (Македонија) Стојанче

Величковски, графички дизајнер, автор на конкурсот (Македонија)

Драган Величковски, директор на Градски Музеј – Крива Паланка (Македонија)

Награди

- Прва награда “Трофеј НЕВЕСТУЛКА”, диплома и 250\$
- Втора награда - диплома и 200 \$
- Трета награда - диплома и 150 \$

Специјална награда

- **Награда за најдобра колекција**

Арсенчо Алексовски

Градоначалник
на општина Крива Паланка

автор на Меѓународниот Конкурс

НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ НА СВЕТИ ТЕОДОР-
ТИРОН

СТОЈАНЧЕ ВЕЛИЧКОВСКИ

Municipality of Kriva Palanka and author of the International Cartoon Contest BRIDE'S VENERATION to St. Theodore Tyron-village Konopnica - Kriva Palanka, Stojance Velickovski (RZR PATNIK) announces International Cartoon Contest on "THE MAN AS A COLLATERAL DAMAGE IN A RELATION DAUGHTER IN LAW – MOUTHER IN LAW."

Criteria for participation:

- One author can participate with only for (4) non textual cartoons;
- Application should be done with an application form attached on krivapalanka.gov.mk ; - The application which is not properly completed , will not be qualified furthermore ;
- Filling the application, the applicant certifies that the piece of art is his own intellectual property and accepts to cede the author`s rights to the organizer of the contest ;
- Applying at the contest the author approves the organizer to use ,exhibit, study and publish the pieces of art without limit for the media , period of time or place of its publication;
- It is preferable for the authors to enclose their short Biography;
- The pieces of art are supposed to be sent using e-mail (original or scanned) with resolution of 300 dpi and the form should be A3 (29,7 x 42) to; contest@velickovski.com
- Application deadline is 20th of january 2016.

Process of selection and judging:

- All the pieces of art that applied properly should be taken in the preliminary selection
- The jury should choose to award the arts that will enter the preliminary selection;
- The authors that should be awarded are supposed to supply the original piece of art in 15 days , after the Publication of the results.

Publication of the results:

- The results will be published on the web site of the Municipality of Kriva Palanka (www.krivapalanka.gov.mk) not later than 20th of february 2016.

Contacts:

<http://www.facebook.com/todorica.konopnicakrivapalanka>

Stojance Velickovski
design@velickovski.com

Jury

Natasha Kostovska, cartoonist (Macedonia)
Alla Georgieva, cartoonist (Bulgaria)
Keti Radeska, cartoonist (Macedonia)
Stojance Velickovski, graphic designer, auththor of the Contest

Arsencho Aleksovski mayor, the Kriva Palanka (Macedonia)
Dragan Velickovski, director of the City Museum Kriva Palanka (Macedonia)

Awards:

- First prize – Trophy “Nevestulka” 250\$ and a Certificate for participation
- second prize – 200 \$ and a Certificate for participation
- third prize – 150 \$ and a Certificate for participation

Special awards:

Plaque the best Collection

Arsencho Aleksovski
mayor the Kriva Palanka

Stojance Velickovski
author of the International Cartoon Contest
“Bride’s Veneration to St. Teodor –Tiron”

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО – APPLICATION FORM

Име:
First Name:

Адреса:
Address:

Презиме:
Last Name:

Град:
City:

Датум на раѓање:
Birth Date:

Поштенски код:
Postal Code:

Ги прифаќам сите услови од правилата за учество,
I accept all terms of the participation rules.

Земја:
Country:

Телефон:
Telephone:

Датум / Date

Потпис / Signature

e-mail:

ПОПОЛНЕТЕ ГО ОВОЈ ФОРМУЛАР И ИСПРАТЕТЕ ГО ЗАЕДНО СО ВАШИТЕ ДЕЛА – FILL OUT THIS FORM AND SEND IT ALONG WITH YOUR ARTWORK